

Врз основа на член 30 од Статутот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски”-Скопје, член 155-б, 155-в, 155-д, 155-ж став 6, 156, 157 став 1 алинеа 1, 158, 159, 160, 164-а, 164-б, 164-в и 164-г од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), Согласноста за вработување на определено време од Министерството за финансии на РМ број 18-12333/2 од 05.01.2022 година и Одлуката за објавување на јавен оглас бр.04-62/1 од 10.01.2022 година од Медицинскиот директор и Организацискиот директор, ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски”Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

Број 1/2022

за вработување на 20 (дваесет) здравствени работници на определено време

1. Јавна здравствена установа-Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски”- Скопје има потреба од вработување на здравствени работници на определено време до 31.12.2022 година, со полно работно време и тоа:

1.1. Доктори на медицина - 5 (пет) извршители

1.2. Дипломирани медицински сестри - 2 (два) извршители

1.3 Медицински сестри - 10 (десет) извршители

1.4 Дипломирани радиолошки технолози - 3 (три) извршители

2. Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Законот за здравствената заштита:

-да е државјанин на Република Северна Македонија.

-да е полнолетен,

-да има општа здравствена способност и

-да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност.

3. Покрај со закон утврдените општи услови, кандидатите тебе да ги исполнуваат следните посебни услови:

За кандидатот под точка 1.1.

- завршено високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен - Медицински факултет/студиска програма по општа медицина за доктор по медицина

- положен стручен испит
- лиценца за работа
- постигнат просечен успех од сите предмети на сите циклуси на универзитетски студии кои ги завршил кандидатот од најмалку осум (во натамошниот текст:просечен успех), по исклучок кандидат кој има завршено специјализација или супспецијализација соодветна на дејноста на Универзитетската клиника не треба да го исполнува овој услов,
- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познава компјутерски програми за канцелариско работење и да има други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.
- со или без работно искуство

Кандидатите кои имаат завршено прв, втор или трет циклус на студии од областа медицинските науки на еден од 100 највисоко рангирани факултети на Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities) не треба да ги исполнуваат посебните услови од точка 1.1. од овој оглас, ниту пак за нивното вработување се спроведува постапка за селекција на кандидат.

За кандидатот под точка 1.2.

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС, образовен профил дипломирана медицинска сестра
- положен стручен испит,
- активно да познаваат еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.
- со или без работно искуство

За кандидатот под точка 1.3.

- завршено средно медицинско образование-образовен профил медицинска сестра
- положен стручен испит,
- да поседува сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење
- со или без работно искуство

За кандидатот под точка 1.4.

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС, образовен профил дипломиран радиолошки технолог
- положен стручен испит,
- активно да познаваат еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни работни компетенции утврдени во

актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.
- со или без работно искуство

4. Работното време изнесува 40 часа неделно

Работата е организирана во смени (прва, втора и трета), работа за викенд и празници.

5. Основна нето плата:

-за работното места од точка 1.1 изнесува 32.400,00 денари

-за работното места од точка 1.2 изнесува 27.700,00 денари

-за работното места од точка 1.3 изнесува 21.700,00 денари

-за работното места од точка 1.4 изнесува 27.700,00 денари

6. Во прилог на пријавата кандидатите се должни да ги достават следните документи:

За кандидатот под точка 1.1.

- Пријава со податоци за контакт,

- Кратка биографија CV,

- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Диплома со постигнат просечен успех, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Уверение за завршен Медицински факултет /студиска програма по општа медицина за доктор по медицина, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Лиценца за работа, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Лекарско уверение за општа здравствена способност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) и

- Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

За кандидатот под точка 1.2.

- Пријава со податоци за контакт,

- Кратка биографија CV,

- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Диплома со постигнат просечен успех, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Уверение за завршен Медицински факултет насока дипломирана медицинска сестра во оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Уверение за положен стручен испит оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Лекарско уверение за општа здравствена способност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и
- Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

За кандидатот под точка 1.3.

- Пријава со податоци за контакт,
- Кратка биографија CV,
- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар
- Диплома за завршено Средно медицинско училиште насока медицинска сестра, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Свидетелства од сите 4 (четири) години во кое е наведен успехот што е постигнат во СМУ за секоја година посебно, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Лекарско уверение за општа здравствена способност, не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар
- Потврда дека не му е изречена со правосилна одлука забрана за вршење професија, дејност или должност, не постара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар.
- Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење,

За кандидатот под точка 1.4.

- Пријава со податоци за контакт,
- Кратка биографија CV,
- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Диплома со постигнат просечен успех, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Уверение за завршен Медицински факултет насока дипломиран радиолошки технолог во оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Уверение за положен стручен испит оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Лекарско уверение за општа здравствена способност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постара од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и

- Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

Кандидатите кои се стекнале со образование во странство покрај горенаведените документи да достават:

-Решение од Министерството за образование и наука на Р.С.М. за признавање на образовната квалификација стекната во странство.

-Документ за еквиваленција на оценките издаден од Министерството за образование и наука на Р.С.М.

7. Рокот за пријавување на јавниот оглас е 5 (пет) дена од денот на неговото објавување.

8.После првичната селекција на кандидатите кои ги исполнуваат условите согласно јавниот оглас, ќе се врши селекција на кандидатите согласно член 160 односно 164-в од Законот за здравствената заштита.

9. Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати.

10. Пријавата за огласот може да се подигне од архивата на Јавна здравствена установа- Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски” - Скопје или да се симне од интернет страната www.gradskahirurgija.org.mk. Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават до ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски“ -Скопје ул.11 Октомври бр.53 Скопје, по пошта или во архивата секој работен ден од 07 и 30 часот до 15 и 30 часот, со назнака: “За јавен оглас за вработување на здравствени работници“.

11.По истекот на рокот за пријавување јавниот оглас ќе биде отстранет од интернет страната на ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум-Охридски”- Скопје.

ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски” -Скопје

Врз основа на член 30 од Статутот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски”-Скопје, член 21 став 1 и 3 од Законот за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 22 и член 23 од Закон за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21) и Известувањето за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време од Министерство за финансии бр.18-12333/2 од 05.01.2022 година и Одлуката за потребата од вработување на административни службеници на определено време со објавување на јавен оглас бр.04-63/1 од 10.01.2022 година од Медицинскиот директор и Организациониот директор, ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски”-Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС **Број 2/2022**

за вработување на 7 (седум) административни службеници на определно време

1. Јавна здравствена установа-Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски”- Скопје **има потреба од вработување на административни службеници на определено време до 31.12.2022 година, со полно работно време и тоа:**

- 1.1. Помлад референт фактурист - 4 (четири) извршители**
- 1.2. Помлад соработник за јавни набавки -1 (еден) извршител**
- 1.3 Помлад соработник за правни работи -1 (еден) извршител**
- 1.4 Помлад референт администратор за администрирање на мој термин -1 (еден) извршител**

2.Кандидатите треба да ги исполнуваат **општите услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност.

3.Покрај со закон утврдените општи услови, кандидатите тебе да ги исполнуваат следните **посебни услови:**

За кандидатот под точка 1.1.

- Ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, (гимназиско, економско образование, сообраќајна струка или хемиски техничар);
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- Со или без работно искуство потребно за работното место;
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Потреби општи работни компетенции на основно ниво: учење и развој; комуникација; остварување резултати; работење со други/тимска работа; ориентираност кон странките / засегнати страни и Финансиско управување.

За кандидатот под точка 1.2.

- Ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски или правни науки
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- Со или без работно искуство потребно за работното место;
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
- Положен испит за јавни набавки.

Потреби општи работни компетенции на средно ниво: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација; остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон клиенти /засегнати страни; и Финансиско управување.

За кандидатот под точка 1.3.

- Ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правни науки;
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- Со или без работно искуство потребно за работното место;
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Потреби општи работни компетенции на средно ниво: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација; остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон клиенти /засегнати страни; и Финансиско управување.

За кандидатот под точка 1.4.

- Ниво на стручни квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, (гимназиско образование или електротехничар за автоматика и сметачка техника);
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- Со или без работно искуство потребно за работното место;
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

Потреби општи работни компетенции на основно ниво: учење и развој; комуникација; остварување резултати; работење со други/тимска работа; ориентираност кон странките / засегнати страни и Финансиско управување.

4. Работните часови изнесуваат 40 часа неделно.

- За работното место 1.1. работното време е организирано во смени (прва, втора и трета), работа за викенд и празници.
- За работно место 1.2. 1.3 и 1.4. работното време е организирано од понеделник до петок од 07:30 до 15:30 часот.

5. Основна нето плата:

- за работното места од точка 1.1. изнесува 19.400,00 денари
- за работното места од точка 1.2. изнесува 27.000,00 денари
- за работното места од точка 1.3. изнесува 27.000,00 денари
- за работното места од точка 1.4. изнесува 19.400,00 денари

6. Во прилог на пријавата кандидатите се должни да ги достават следните документи:

За кандидатот под точка 1.1.

- Пријава со податоци за контакт,
- Кратка биографија CV,
- Диплома за завршено вишо или средно образование, гимназиско, економско образование, сообраќајна струка или хемиски техничар во оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Свидетелства од сите 4 (четири) години во кои е наведен успехот што е постигнат за секоја година посебно, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место не постаро од

6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

- Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) и

-Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

За кандидатот под точка 1.2.

-Пријава со податоци за контакт,

-Кратка биографија CV,

-Диплома со постигнат просечен успех, во оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Уверение за завршен Факултет за економски или правни науки во оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Уверение за положен испит за јавни набавки оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и

-Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

За кандидатот под точка 1.3.

-Пријава со податоци за контакт,

-Кратка биографија CV,

-Диплома со постигнат просечен успех во оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Уверение за завршен Факултет за правни науки во оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

-Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и

-Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

За кандидатот под точка 1.4.

- Пријава со податоци за контакт,
- Кратка биографија CV,
- Диплома за завршено вишо или средно образование, гимназиско образование или електротехничар за автоматика и сметачка техника, во оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Свидетелства од сите 4 (четири) години во кои е наведен успехот што е постигнат за секоја година посебно, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Потврда дека не е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
- Сертификат/уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) и
- Сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

Кандидатите кои се стекнале со образование во странство покрај горенаведените документи да достават:

- Решение од Министерството за образование и наука на Р.С.М. за признавање на образовната квалификација стекната во странство и
- Документ за еквиваленција на оценките издаден од Министерството за образование и наука на Р.С.М.

7. Рокот за пријавување на јавниот оглас е 3 работни дена.

8. Пријавата за огласот може да се подигне од архивата на Јавна здравствена установа- Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски” - Скопје или да се симне од интернет страната www.gradskahirurgija.org.mk. Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават до ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски“ -Скопје ул.11 Октомври бр.53 Скопје, по пошта или во архивата секој работен ден од 07 и 30 часот до 15 и 30 часот, со назнака: “За јавен оглас за вработување на определено време на административни службеници”.

9. По истекот на рокот за пријавување јавниот оглас ќе биде отстранет од интернет страната на ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум-Охридски”- Скопје.

10.Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе Комисија формирана за спроведување на постапка за вработување.

11. Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати.

12. Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и местото на одржување на интервјуто.

ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св. Наум Охридски” - Скопје

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), член 20-г и член 21 став 1 и 3 од Законот за вработените во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), известувањето од Министерство за финансии за обезбедени финансиски средства број 18-12333/2 од 05.01.2022 година и Одлуката за потреба од вработување на помошно технички лица на определено време со објавување на јавен оглас бр.04-64/1 од 10.01.2022 од Медицинскиот директор и Организациониот директор, ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски” Скопје, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС **Број 3/2022**

За вработување 9 (девет) помошно-технички лица на определено време

I. ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски” Скопје има потреба од вработување на помошно – технички лица на определено време, со полно работно време до 31.12.2022 година, за следните работни места:

1. Работник со ССП-болничар - 3 (три) извршители

Општи услови:

- Да е државјанин на Република Северна Македонија
- Да е полнолетен
- Активно да го користи македонскиот јазик;
- Да има општа здравствена способност за работното место,
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- Средно образование
- Курс за болничари
- Со или без работно искуство

Распоред на работно време:

- Работни часови во неделата: 40 часа
- Работното време се организира во смени и тоа: прва смена: од 06:00 до 14:00, втора смена: од 14:00 до 20:00 и трета смена: од 20:00 до 06:00, работа за викенд и празници.

Паричен нето износ на плата : **18.200,00** денари

2. Чистач во здравствени простории - 6 (шест) извршители

Општи услови:

- Да е државјанин на Република Северна Македонија
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место,
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- Најмалку Основно образование
- Со или без работно искуство

Распоред на работно време:

- Работни часови во неделата: 40 часа
- Работното време се организира во смени и тоа: прва смена: од 06:00 до 14:00, втора смена: од 14:00 до 20:00 и трета смена: од 20:00 до 06:00, работа за викенд и празници.

Паричен нето износ на плата : **15.200,00** денари

II.Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни дена.

1.Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Кандидатите заедно со пријавата треба да ги достават потребните документи за исполнување на општите и посебните услови:

- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
- Лекарско уверение за општа здравствена способност за работното место не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар;
- Потврда дека не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар;
- Диплома/Уверение за завршено образование оригинал или фотокопија заверена на нотар;

- За работно место под реден број 1 Сертификат за болничар, оригинал или фотокопија заверена на нотар.

2. Ненавремена, нецелосна и неуредна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати.

3. Пријавата за огласот може да се подигне од архивата на Јавна здравствена установа- Универзитетска клиника по хируршки болести “Св. Наум Охридски” - Скопје или да се симне од интернет страната www.gradskahirurgija.org.mk. Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават до ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св. Наум Охридски” - Скопје ул. 11 Октомври бр. 53 Скопје, по пошта или во архивата секој работен ден од 07 и 30 часот до 15 и 30 часот, со назнака: “За јавен оглас за вработување на определено време на помошно-технички лица”.

4. По истекот на рокот за пријавување јавниот оглас ќе биде отстранет од интернет страната на ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести “Св. Наум-Охридски”- Скопје.

5. Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе Комисија формирана за спроведување на постапка за вработување.

6. Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и местото на одржување на интервјуто.

ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести “Св. Наум Охридски” Скопје

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.2 Чистач во здравствени простории

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место -----ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност----- ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Најмалку Основно образование-----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.1 Работник со ССП-болничар

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место -----ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност----- ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Средно образование-свидетелство/диплома-----ДА/НЕ
- Сертификат за болничар -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

ПРИЈАВА

За работно место (реден број и назив) бр.4 Помлад референт администратор за администрирање на мој термин

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Активно да го користи македонскиот јазик----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Средно образование (Гимназија или Електротехничар за автоматика и сметачка техника)----- ДА/НЕ
- диплома за завршено образование----- ДА/НЕ
- Свидетелства од сите 4 (четири) години -----ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење-----ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) **бр.2 Дипломирана медицинска сестра**

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- високо образование - Медицински факултет **Дипломирана медицинска сестра,-** ----- ДА/НЕ
- положен стручен испит -----ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење----- ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 ниво -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.3 Помлад соработник за правни работи

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Активно да го користи македонскиот јазик----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- високо образование – Уверение за Правни науки ----- ДА/НЕ
- диплома со постигнат просечен успех----- ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење-----
-----ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.1 Помлад референт фактурист

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Активно да го користи македонскиот јазик----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Средно образование (Гимназија, Економско, Сообраќајна струка, Хемиски техничар)----- ДА/НЕ
- диплома за завршено образование----- ДА/НЕ
- Свидетелства од сите 4 (четири) години -----
- -ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење-----
-----ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.2 Помлад соработник за јавни работи

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Активно да го користи македонскиот јазик----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- високо образование – Уверение за Економски или Правни науки ----- ДА/НЕ
- диплома со постигнат просечен успех----- ДА/НЕ
- положен испит за јавни набавки -----ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење-----
-----ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.4 Дипломиран радиолошки технолог

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- високо образование - Медицински факултет **Дипломиран радиолошки технолог**,----- ДА/НЕ
- положен стручен испит -----ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење----- ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 ниво -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.1 Доктор на медицина

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- високо образование - Медицински факултет **Доктор на медицина**,----- ДА/НЕ
- диплома со постигнат просечен успех----- ДА/НЕ
- положен стручен испит -----ДА/НЕ
- лиценца за работа-----ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење----- ДА/НЕ
- уверение/сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 ниво -----ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот

П Р И Ј А В А

За работно место (реден број и назив) бр.3 Медицинска сестра

1.Податоци за кандидатот

Име и Презиме _____

Датум и место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Припадност на заедница _____

Електронска адреса на кандидатот _____

Контакт телефон _____

2.Изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Да е државјанин на Република Македонија ----- ДА/НЕ
- Да е полнолетен ----- ДА/НЕ
- Да има општа здравствена способност за работното место ----- ДА/НЕ
- Да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност-----ДА/НЕ

3.Изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно

- Средно медицинско училиште диплома – свидетелства од сите 4 години,----- ДА/НЕ
- положен стручен испит -----ДА/НЕ
- сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење----- ДА/НЕ

Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и вистинити.

Датум: _____

Скопје,

Потпис на кандидатот